

Државната комисија за жалби по јавни набавки, врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), одлучувајќи по жалбата на жалителот “ШПАТА“ ДООЕЛ Скопје, изјавена во однос на содржината на огласот и тендерската документација по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 15526/2020 за набавка на услуги - Избор на Агенција за обезбедување на имот и лица на договорниот орган Национален конзерваторски центар, врз основа на 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4), (5) и (6) и член 166 став (2) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019), на 69-та Седница одржана на 29.12.2020 година донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**1. Жалбата** на жалителот “ШПАТА“ ДООЕЛ Скопје, изјавена во однос на содржината на огласот и тендерската документација по Огласот за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 15526/2020 за набавка на услуги - Избор на Агенција за обезбедување на имот и лица на договорниот орган Национален конзерваторски центар, **СЕ ОТФРЛА ПОРАДИ НЕДОЗВОЛЕНОСТ.**

**2. Решението** на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно по извршената достава.**

## ***Образложение***

Договорниот орган, спровел постапка за јавна набавка со Оглас за јавна набавка со отворена постапка бр. 15526/2020 за набавка на услуги - Избор на Агенција за обезбедување на имот и лица, за што претходно била донесена Одлука за јавна набавка бр. 05-302/1 од 06.10.2020 година. Постапката била објавена на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки на ден 21.10.2020 година, како делива, а договорниот орган во тендерската документација и огласот предвидел дека како критериум за доделување на договор за јавна набавка ќе го користи критериумот економски најповолна понуда врз основа на цената, со спроведување на е-аукција. Од понудувачите било побарано да достават Изјава за сериозност на понудата.

До крајниот рок за поднесување на понудите 05.11.2020 година до 11:00 часот, пристигнале вкупно 2 (две) понуди и тоа на економските оператори „ПЕРПЕТУУММОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ“ ДООЕЛ Скопје и „2 СС“ ДООЕЛ Кичево, за што бил составен Записник од отворањето на понудите од 05.11.2020 година. Комисијата за јавни набавки на договорниот орган извршила проверка на комплетноста и валидноста на понудите, по што утврдила дека не е поднесена ниту една прифатлива понуда. Врз основа на Извештајот од спроведена постапка бр. 05-302/8 од 12.11.2020 година, Комисијата за јавни набавки дала предлог постапката да се поништи согласно член 114 став 1 алинеја 2, односно дека не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда. Ваквиот предлог бил прифатен од страна на одговорното лице на договорниот орган по што била донесена Одлуката за поништување на постапката бр.05-302/9 од 13.11.2020 година.

Незадоволен од донесената Одлука за поништување на постапката бр.05-302/9 од 13.11.2020 година, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки поднесе економскиот оператор Агенција за обезбедување на имот и лица „2СС“ ДООЕЛ Кичево.

На 64-тата седница Државната комисија одлучувајќи по жалбата донесе решение бр. 09-1052/5 од 03.12.2020 година со кое жалбата на жалителот „2СС“ ДООЕЛ Кичево, изјавена против Одлуката за поништување на постапката бр.05-302/9 од 13.11.2020 година, донесена по Огласот за јавна набавки со поедноставена отворена постапка бр.15526/2020 за набавка на услуги - избор на агенција за обезбедување на имот и лица на договорниот орган Национален конзерваторски центар се усвојува и се поништува Одлуката за поништување на постапката бр.05-302/9 од 13.11.2020 година, донесена по Огласот за јавна набавки со поедноставена отворена постапка бр.15526/2020 за набавка на услуги - избор на агенција за обезбедување на имот и лица на договорниот орган Национален конзерваторски центар и предметот се враќа на повторно постапување и одлучување на договорниот орган. При повторно постапување, договорниот орган е во фаза на реализирана електронска аукција.

Незадоволен од содржината на огласот и тендерската документација, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки поднесе економскиот оператор Агенција за обезбедување на имот и лица „ШПАТА“ ДООЕЛ Скопје

Постапувајќи по изјавената жалба, Државната комисија за жалби по јавни набавки изврши увид во досието на постапката на Електронскиот систем

за јавни набавки и врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4) и (5) од Законот за јавните набавки најде:

***Жалбата е недозволена.***

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е недозволена.

Имено, Државната комисија од извршениот увид во досието од спроведената постапка на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, утврди дека огласот бр.15526/2020 за конкретната набавка бил објавен на 21.10.2020 година. Постапката е спроведена согласно Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019). Од причина што целокупната постапка се водела преку ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, од денот на објава на огласот на ЕСЈН почнува да се смета и рокот за жалба.

Видно од досието на спроведената постапка и системот за е-жалба, жалителот ја изјавил жалбата во хартиена форма спротивно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019) на ЕСЈН на 17.12.2020 година.

Со оглед на фактот што договорниот орган спровел Оглас за доделување на договор за јавна набавка со поедноставена отворена постапка, рокот за изјавување на жалба согласно член 143 став (1) точка 1 од Законот за јавните набавки е пет дена и истиот истекло на 26.10.2020 година. Со оглед на горенаведеното, Државната комисија за жалби по јавни набавки одлучи да ја отфрли жалбата на жалителот како недозволена.

Согласно член 142 став 1 од Законот за јавните набавки: „(1) Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.“

Согласно член 143 од Законот за јавни набавки: „(1) Во отворената постапка, жалба се изјавува во рок од десет дена, додека во поедноставената отворена постапка и набавката од мала вредност во рок од пет дена, од денот на:1. објавување на огласот за јавна набавка, во однос на содржината на огласот или тендерската документација;2. објавување на известувањето за измени и дополнителни информации, во однос на содржината на измените и дополнителните информации;3. отворање на понудите, во однос на пропуштањето на договорниот орган соодветно да одговори на навремените прашања или барања за појаснување или измени на тендерската

документација или 4. прием на одлуката за избор на најповолна понуда или за поништување, во однос на постапката на евалуација и избор на најповолна понуда, или за причините за поништување на постапката. (2) Жалителот кој пропуштил да изјави жалба во однос на одредбите од ставот (1) точките 1, 2 и 3 на овој член, нема право на жалба во подоцнежната фаза на постапката за истиот правен основ.“.

Согласно член 160 став (1) точка 2 од Законот за јавните набавки: „Во одлучување во жалбената постапка, Државната комисија може да ја отфрли жалбата поради ненадлежност, недозволеност, неуредност, ненавременост, непостоење правен интерес и поради тоа што е изјавена од неовластено лице “.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е недозволена, не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.

**Упатство за правно средство:** Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр. 09-1120/4  
29.12.2020 год.  
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,  
Кирил Каранфилов**

Доставено до:

- Архива,
- “ШПАТА“ ДООЕЛ Скопје, ул. Џон Кенеди бб, 1000 Скопје
- Национален конзерваторски центар, ул. Јосиф Михајловиќ бр.7, 1000 Скопје